



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Петок, 1 март 1985
Скопје

Број 5

Год. ХЛГ

Претплатата за 1985 година изнесува 2.000 динари. Овој број чини 40 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

69.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од Законот за помилување, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 14 февруари 1985 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Се ослободуваат од натамошно извршување на изречената казна затвор осудените лица:

1. Дурмиши Нешо Хамзи, од Гостивар,
2. Постолов Крсте Гоце од с. Чешиново,
3. Доброва Рамиз Гафур, од Дебар,
4. Селимоски Џемаил Шефит, од с. Пласница,
5. Неџипоски Галип Музафер, од Прилеп,
6. Таневски Богдан Здравко, од Кочани,
7. Јованов Ѓорѓи Костаке, од Струмица,
8. Авнија Рамадан Ибоски, од с. Дебреште.

II

Им се услови на 1 година извршувањето на изречената казна затвор на осудените лица:

1. Веселиновски Веселин Борисав, од с. Маштица, во траење од 1 месец,
2. Шакири Рамиз Измит од с. Ливада, во траење од 2 месеца,
3. Серафимовска Тоде Воскра од с. Г. Лакочереј, во траење од 2 месеца,
4. Преш Стерју Васил од Крушево, во траење од 3 месеци,
5. Јусуфовски Тефик Адемселит од с. Норово, во траење од 3 месеци,
6. Адемоски Адем Кенан од с. Норово, во траење од 3 месеци.

III

Им се услови на 2 години извршувањето на изречената казна затвор на осудените лица:

1. Дамаилоски Шефке Ариф, од с. Г. Папрадник, во траење од 1 година,
2. Алекооски Светозар Љубен од Скопје, во траење од 1 година,
3. Христоски Киро Благоја од Прилеп, во траење од 1 година

IV

Делумно се ослободува од извршување на изречената казна затвор осуденото лице:

1. Ангелов Коста Ванчо од Делчево, во траење од 6 месеци

V

Делумно се ослободуваат од натамошно извршување на изречената казна затвор осудените лица:

1. Зафиров Јануш Милан од Скопје, во траење од 6 месеци,
2. Филев Стојчо Михаил од с. Дабиле, во траење од 9 месеци,
3. Лазаров Минчо Ангел од с. Оризари, во траење од 1 година,
4. Љотиќ Илија Недељко од Ѓорче Петров, во траење од 1 година и 5 месеци,
5. Стојковски Стојан Мирко од Ѓорче Петров, во траење од 3 години.

VI

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-91

14 февруари 1985 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Томе Буклески, с. р.

70.

Врз основа на член 71 и 72 од Деловникот за работа на Претседателството на СРМ, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 18 јануари 1985 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА СОСТАВОТ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ОДЛИКУВАЊА НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СРМ

I

Во Одлуката за составот и именување на претседател и членови на Комисијата за одликувања на Претседателството на СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 26 од 23. VI. 1982 година) во делот III, точка 2 се вршат следните измени:

1. Се разрешуваат членовите на Комисијата
 - Томо Софрониевски,
 - Благоја Тикваровски,
 - Гулистана Јумеровска.
2. За членови на Комисијата се именуваат:
 - Никола Горичан, член на Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија,
 - Кирил Миладинов, делегат во Собранието на Стопанска комора на Македонија,
 - Вангелина Мојановска, член на Претседателството на Републичката конференција на Сојузот на социјалистичката младина на Македонија.

II

Оваа одлука влегува во сила од донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-55

29 јануари 1985 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Томе Буклески, с. р.

71.

Врз основа на член 393, став 1, точка 4 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАСОЧУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ПОЗИТИВНИТЕ РАЗЛИКИ ШТО НАСТАНУВААТ ПРИ ПРОМЕНАТА НА ЦЕНИТЕ И ПРИ УВОЗОТ НА ОСНОВНИТЕ ПРЕХРАНИ ПРОИЗВОДИ И ПРЕРАБОТКИТЕ ОД ТУТУН

1. Во Одлуката за насочување на средствата на позитивните разлики што настануваат при промената на цените и при увозот на основните прехран-

бени производи и преработките од тутун („Службен весник на СРМ“ бр. 24/83), во точката 1 зборовите: „средства за покривање на негативните и курсните разлики“ се заменуваат со зборовите: „средства за финансирање на стоковните резерви и изградба на магацински простор во Републиката“.

2 Точката 2 се менува и гласи:

„Средствата за финансирање на стоковните резерви и изградба на магацински простор во Републиката од точка 1 на оваа одлука ќе се користат за финансирање на програмите за формирање на стоковните резерви и изградба на магацински простор во Републиката“.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр 23-269/1

14 февруари 1985 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с.р.

72.

Врз основа на член 4, став 3 од Законот за обезбедување и насочување на средствата за поттикнување на развојот на земјоделското производство и за компензација на цената на некои прехранбени производи („Службен весник на СРМ“ бр. 37/83, 8/84, 17/84 и 3/85), а во врска со дел X од Програмата за користење на средствата за поттикнување на развојот на земјоделското производство и за компензација на цената на некои прехранбени производи во 1985 година („Службен весник на СРМ“ бр. 3/85), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ПРОИЗВОДСТВО И ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЦЕНАТА НА НЕКОИ ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ВО 1985 ГОДИНА

1 Со оваа одлука се уредува начинот на користење на средствата за поттикнување на развојот на земјоделското производство и за компензација на цената на некои прехранбени производи во 1985 година

2 Средствата за премија на пченицата и ѓржта, сончогледот, маслодајната репка, сојата и на шеќерната репка и за компензација на цената на пченицата, ѓржта и на брашното, според Програмата за користење на средствата за поттикнување на развојот на земјоделското производство и за компензација на цената на некои прехранбени производи во 1985 година (Програма), ќе ги користат организациите на здружен труд по барање што го поднесуваат со соодветна документација до Службата на општественото книговодство најдоцна до 15 јануари 1986 година

Средствата за премија на млекото, според Програмата, ќе ги користат производителите на млеко по барање кое се поднесува до Службата на општественото книговодство најдоцна до 31 јануари 1986 година

Врз основа на барањето, Службата на општественото книговодство врши исплата на средствата за намените од став 1 и 2 на оваа точка

3 Средствата за учество во финансирањето на производството на млеко и месо ќе се користат врз основа на барањето што се поднесува до Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство, а налог за исплата на средствата издава Републичкиот секретаријат за финансии.

4. Средствата за регрес на цената на комплексните минерални ѓубрива ќе се користат согласно одредбите на Општествениот договор за обезбедување средства за регрес за вештачки ѓубрива и за средства за заштита на растенијата во 1984 и 1985 година и за условите и начинот на користење на тие средства („Службен лист на СФРЈ“ бр. 42/84).

5 Средствата за покривање на курсните разлики по кредитите за увезените количества на пченица и сурово масло за јадење ќе ги користат организациите на здружен труд врз основа на барањето што се поднесува до Републичкиот комитет за општостопански работи и пазар, а налог за исплата на средствата издава Републичкиот секретаријат за финансии

6 Средствата за интервенции од републички и општински стоковни резерви ќе се користат по барање на Дирекцијата за републички стоковни резерви, а налог за исплата на средствата издава Републичкиот секретаријат за финансии.

7 Премијата за сончогледот, маслодајната репка и сојата, според дел III, точка 2 од Програмата, се остварува под услов откупените количества да одговараат на квалитетот утврден со Одлуката за производителските продажни цени за сончоглед, соја и маслодајна репка од родот во 1985 година („Службен лист на СФРЈ“ бр. 55/84).

8. Премијата за шеќерна репка, според дел III, точка 3 од Програмата, се остварува под услов шеќерната репка да одговара на квалитетот утврден со Одлуката за производителската продажна цена за шеќерна репка од родот на 1985 година („Службен лист на СФРЈ“ бр. 55/84).

9. Премијата за млеко, според дел III, точка 4 од Програмата, се остварува под следниве услови:

— кравјото млеко да содржи најмалку 3,2% млечна маст, а овчото млеко да содржи 4,0% млечна маст. За кравјото млеко што содржи повеќе од 3,2% млечна маст и за овчото млеко со повеќе од 4,0% млечна маст, премијата се пресметува на количеството со 3,2% млечна маст за кравјо, односно со 4,0% млечна маст за овчо млеко. За кравјото млеко со повеќе од 4,2% млечна маст и за овчото млеко со повеќе од 7% млечна маст пресметката се врши до најмногу 4,2% млечна маст односно 7% млечна маст и

— за производството на тоа млеко да се води контрола на производствените својства и матично книговодство и да се врши селекција кај кравите и овците

Индивидуалните производители ја остваруваат премијата на млекото произведено во кооперација преку организација на здружен труд, односно земјоделска задруга со која склучиле договор за производство на млеко во кооперација. Организацијата на здружен труд, односно земјоделските задруги им ја исплатуваат премијата на индивидуалните производители најдоцна 15 дена по нејзиното остварување

10. Републичкиот секретар за финансии ќе ја пропише потребната документација за користење на средствата за намените од точките 2 до 6 на оваа одлука

11 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр 23-233/1

7 февруари 1985 година

Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Стојан Андов, с.р.

73.

Врз основа на точка 10 од Одлуката за начинот на користење на средствата за поттикнување на развојот на земјоделското производство и за компензација на цената на некои прехранбени производи во 1985 година („Службен весник на СРМ“ бр 5/85), републичкиот секретар за финансии донесува

У П А Т С Т В О

ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ПРОИЗВОДСТВО И ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЦЕНАТА НА НЕКОИ ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ВО 1985 ГОДИНА

1 Со ова упатство се пропишува потребната документација што се поднесува со барањето за остварување на правото за користење на средства според Програмата за користење на средствата за поттикнување на развојот на земјоделското производство и за компензација на цената на некои прехранбени производи во 1985 година (Програма), објавена во „Службен весник на СРМ“, бр 3/85, а под условите утврдени со Одлуката за начинот на користење на средствата за поттикнување на развојот на земјоделското производство и за компензација на цената на некои прехранбени производи во 1985 година.

2 За остварување на премија на пченица и 'рж, од дел III точка 1 од Програмата, се поднесува следнава документација

а) за откупените количества од општествениот сектор: фактура од организацијата на здружен труд — производител и спецификација во која се внесуваат количествата на пченица и 'рж, износот на премијата и надоместокот на трошоците за комбајнирање и

б) за откупените количества од индивидуалните производители: спецификација за количествата, премијата и надоместокот на трошоците на комбајнирање

3 За остварување на премија за сончогледот, маслодајната репка и сојата од дел III, точка 2 од Програмата, се поднесува следнава документација:

а) за откупените количества од општествениот сектор: фактура од организацијата на здружен труд — производител и спецификација во која се внесуваат количествата на сончоглед, маслодајна репка и соја и износот на премијата и

б) за откупените количества од индивидуалните производители: спецификација за количествата и за премијата

4 За остварување на премија за шеќерна репка од дел III, точка 3 од Програмата се поднесува фактура од организацијата на здружен труд — производител и спецификација во која се внесуваат количествата на шеќерна репка и износот на премијата

5 За остварување на премија за млеко од дел III, точка 4 од Програмата се поднесува следнава документација

— извод од книговодствената евиденција за количествата произведено млеко од сопствено производство во која е назначен процентот на млечната маст;

— извод од книговодствената евиденција за откупеното свежо млеко произведено во кооперација, во кој треба да бидат назначени количествата на млекото и процентот на млечната маст. Изводот се изготвува врз основа на приемницата за откуп на млекото и на списокот за исплатена премија, потпишан од индивидуалните производители од кои се откупува млекото;

— препис од потврдата издадена од ООЗТ Институт за сточарство при РО Земјоделски факултет — Скопје, за уредно вршење на контролата на производствените својства и за водење на матичното книговодство и вршење селекција кај кравите и овците;

— доказ од корисниците на премијата дека е остварена премија од 2,00 динари по 1 литар млеко од средствата на општината и

— спецификација за остварување на премијата во која се внесува: продадени и испорачани количества на млеко, процент на млечна маст; пресметани количества на пропишаниот процент млечна маст; остварена премија од средствата на општината и износ на премијата на млеко.

6. За користење на средствата за учество во финансирањето на некои активности за поттикнување на производството на млеко и месо од дел IV од Програмата се поднесува следнава документација:

1) Сточарство

а) Од општествениот и од индивидуалниот сектор

— фактура за извршената набавка на крави и стелни јуници, со изводи од матичната евиденција за квалитетот и за потеклото на грлата (педигре);

б) Од општествениот сектор:

— список на крави и стелни јуници кои претставуваат проширена репродукција, заверен од овластено лице на основната организација на здружен труд или земјоделската задруга, како и потврда од ООЗТ Институт за сточарство при РО Земјоделски факултет — Скопје дека наведениот број грла во списокот одговара на условите пропишани со Правилникот за условите што треба да ги исполнува квалитетниот приплоден и елитниот приплоден добиток во поглед на производната и приплодна способност („Службен весник на СРМ“ бр. 29/75). Списокот содржи име на прлото, матичен број, старост и дата на припуштање,

— список на женски телиња за приплод од 6 месеци до 1 година, заверен од овластено лице во организацијата на здружен труд и земјоделската задруга и потврда од ООЗТ Институт за сточарство при РО Земјоделски факултет — Скопје дека наведениот подмладок потекнува од грла оденети и класирани во I-а, I и II класа, според Правилникот за начинот и постапката за вршење стручен надзор, одбирање и оценување на квалитетниот и елитниот приплоден добиток („Службен весник на СРМ“ бр. 29/75). Списокот содржи: име, број под кој е заведено грлото во приемната книга, старост и податоци за потеклото на грлото за една генерација,

— список на грлата од оберталска раса што го сочинуваат матичното стадо, заверен од овластено лице на организацијата на здружен труд или земјоделската задруга. Списокот содржи: име, матичен број на грлото, старост и податоци за потеклото на грлото за една генерација.

в) Од индивидуалниот сектор

— список на крави и стелни јуници, кои претставуваат проширена репродукција, од надлежната општинска служба — центар за унапредување на индивидуалното земјоделство. Списокот содржи: име и матичен број на кравите и стелните јуници, раса, старост и датум на припуштање;

— доказ од општинската служба — центар за унапредување на индивидуалното земјоделство дека индивидуалното домаќинство има најмалку 2 крави од благородна раса или мелез од благородна раса и за нив се води контрола на производствените способности и матично книговодство и дека производителот има договор за кооперација со соодветни организации или земјоделски задруги;

— договор склучен меѓу индивидуалните корисници на средствата и општинските служби — центри за унапредување на индивидуалното земјоделство, со кој е утврдена обврска на корисниците дека во рок од најмалку 3 години нема да го намалат бројот на молзните крави;

— доказ од овластената стручна служба за надзор врз извршувањето на матичното книговодство и селекција дека произведените овци и бикови ги исполнуваат условите согласно со Правилникот за условите што треба да ги исполнува квалитетниот приплоден и елитниот приплоден добиток во поглед на производната и приплодната способност („Службен весник на СРМ“ бр 29/75);

— договор меѓу општинската стручна служба — центар за унапредување на индивидуалното земјоделство со надлежната институција за изведување на

вештачко осеменување на овци во индивидуалниот сектор и

— список за исплатени средства за зголемен број на прла, потпишан од индивидуалните производители — корисници на средства. Списокот се доставува најдоцна еден месец по исплатувањето на средствата на индивидуалниот производител.

2) За користење на средствата предвидени за развој на производството на млеко во подрачјето на Мариово, од дел IV точка 3 од Програмата — договор за затворање на финансиската конструкција за реализација на истражно-развојниот проект „Примена на резултатите од научноистражувачката работа и реализација на програмата за позабрзан развој на сточарството и обложуредување на дивите видови овошци на определени ридско-планински подрачја во СР Македонија — Макпроект II“

3) За изградба на собирни станици за откуп на млеко и мандри за преработка на млеко, од дел IV, точка 4 од Програмата — извод од инвестиционата програма. Доколку објектот се гради со сопствени средства — податоци за пресметковната вредност на објектот, локација и скица на објектот

4) За финансирање на службата за селекција и матично книговодство во говедарството и овчарството во индивидуалниот сектор, од дел IV, точка 5 од Програмата — договор меѓу Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство и ООЗТ Институт за сточарство при РО Земјоделски факултет — Скопје, за водење матично книговодство и вршење селекција според Упатството за водење матично книговодство и вршење селекција во говедарството и овчарството во индивидуалниот сектор, број 01-923/1975 на ООЗТ Институт за сточарство.

5) За финансирање на производството на семе од грамина и легуминози за создавање вештачки ливади, како и за производствено-демонстративни опити за создавање вештачки површини на ливади од општествениот сектор од дел IV, точка 6 од Програмата — договор за подигање вештачки ливади.

7. За остварување на регресот на цената на комплексните минерални ѓубрива од дел V од Програмата, потребната документација е пропишана со член 8 од Општествениот договор за обезбедување средства за регрес за вештачки ѓубрива и за средства за заштита на растенијата во 1984 и 1985 година и за условите и начинот на користење на тие средства („Службен лист на СФРЈ“ бр. 42/84).

8. За остварување на компензацијата на цената на пченица, 'рж и брашно од дел VI од Програмата се поднесува следнава документација:

а) организациите на здружен труд што вршат откуп и преработка на пченица и 'рж на територијата на СР Македонија.

— фактура за купените количества пченица и 'рж од организациите на здружен труд од другите социјалистички републики и социјалистички автономни покраини.

— пресметка за купените количества пченица и 'рж и износот на компензацијата и

— доказ дека при откупот е исплатена премиија во износ од 2,00 дин/кг пченица и 'рж

б) организациите на здружен труд што се занимаваат со производство на брашно на територијата на СР Македонија.

— фактура за продадените количества брашно во Републиката од сопственото производство,

— пресметка за продадените количества брашно по купувачи, во која се назначуваат вкупните количества продадено брашно и износот на компензацијата (5,00 дин/кг брашно);

— доказ дека брашното е испорачано на купувач во Републиката (испратница, товарен односно превознички лист) и потврда дека купецот го примил брашното (приемница) и

— изјава од овластено лице на организацијата на здружен труд — производител дека продадените количества брашно се произведени во рамките на сопственото производство.

в) организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на брашно или со производство на леб:

— фактура за купените количества брашно од организациите на здружен труд од другите социјалистички републики и социјалистички автономни покраини,

— пресметка за купеното брашно во која се назначува вкупното количество купено брашно и износот на компензацијата (5,00 дин/кг, а за брашното тип „500“ и „850“ плус 2,50 дин/кг),

— доказ дека брашното е испорачано (испратница, товарен, односно превознички лист) и потврда дека купувачот го примил брашното (приемница),

— писмена изјава од корисникот на компензацијата дека брашното ќе го употреби за сопствена преработка, односно писмена изјава од купувачот дека брашното ќе се употреби за сопствена преработка, односно за потребите во Републиката и

— доказ дека при купувањето брашно тип „500“ и „850“ е исплатена премиија во износ од 2,50 дин/кг брашно.

9. За користење на средствата за покривање на курсните разлики за увезените количества пченица и сурово масло за јадење од дел VII од Програмата, организациите на здружен труд и Југобанка — Основна банка — Скопје со барањето поднесуваат спецификација со податоци врз основа на изворната документација, со која се утврдува курсната разлика.

10. За користење на средствата за интервенции од републичките и општинските стоковни резерви од дел VIII од Програмата, Дирекцијата за републички стоковни резерви со барањето поднесува спецификација со податоци врз основа на изворната документација.

11. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 11-393/1

14 февруари 1985 година

Скопје

Републички секретар
за финансии,

Александар Андоновски, с. р.

74.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапка пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 20 декември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

1 СЕ ПОНИШТУВА Одлуката за воведување самопридонес за доизградба на патот Охрид — село Рамне, донесена од Советот на Месната заедница село Рамне, на 11 март 1984 година, со примена од 1 август 1984 година во делот во кој се обврзуваат со самопридонес поранешните жители на тоа село, кои немаат во сопственост неподвижен имот на тоа подрачје

2 Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на општина Охрид“.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесената претставка, со решение У. бр. 208/84 од 7 ноември 1984 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на актот означен во точката 1 на оваа одлука. Постапката е поведена затоа што се постави прашањето за согласноста на оспорената Одлука со член 10 од Законот за општите начела на самопридонесот („Службен весник на СРМ“ бр. 27/78)

4 На седницата Судот утврди дека според оспорената Одлука, обврзници на самопридонесот во висина од 3% од личните доходи, од 1 август 1984 година освен жителите на село Рамно се и поранешните жители на тоа село кои живеат во Општина Охрид и во Републиката, кои немаат во сопственост неподвижен имот на тоа подрачје.

5. Според член 10 став 2 од Законот за општите начела на самопридонесот, обврзници на самопридонесот за изградба на определени објекти од кои имаат непосредна или посредна корист се и работните луѓе и граѓаните што имаат во сопственост недвижен имот, а немаат живеалиште во подрачјето за кое се воведува самопридонесот. Постоенето на посредната или непосредната корист се утврдува при претресувањето на иницијативата за воведување на самопридонесот.

6. Со оглед на тоа што со оспорената Одлука обврзници на самопридонесот се и поранешните жители кои немаат во сопственост недвижен имот на тоа подрачје на кои им се запира 3% од личниот доход, Судот утврди дека оспорената Одлука, во делот во кој се обврзуваат тие поранешни жители, не е во согласност со член 10 од означениот Закон.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У бр 208/84

20 декември 1984 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с р

75.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки на седницата одржана на 20 декември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

1 СЕ УКИНУВА член 14 став 8 точка 3 и член 14 алинеја 11 од Правилникот за решавање на станбените потреби на работниците донесен со референдум на 6 јануари 1982 година во Индустијата за производство на машински теписи „Македонски фолклор“ во Скопје

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената организација на здружениот труд на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3 Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на Правилникот означен во точката 1 на оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за согласноста на оспорените членови со Уставот на СР Македонија и за нивната спротивност со Законот за здружениот труд и Законот за станбени односи.

4 Во претходните испитувања, Судот утврди дека во член 14 став 8 точка 3 од Правилникот е предвидено дека Комисијата за станбени работи може да му одреди на работникот до 10 бода по претходно прибавено мислење од синдикалната организација, ако работникот се истакнува и дава поголем придонес во работата и на општиот успех на работната организација, како и за развивање на самоуправањето и меѓусебните односи со другите работници.

Според член 42 став 1 од Законот за станбени односи („Службен весник на СРМ“ бр 36/73), работниците во основната организација со самоуправен општ акт меѓу другото, самостојно ги утврдуваат основите и мерилата за добивање стан за користење.

Судот смета дека е самоуправно право на работниците во организациите на здружениот труд, во согласност со Уставот и законот, да утврдат освен социјално-економски и такви основи и мерила кои се поврзани со придонесот на работникот во работата и со успехот на организацијата во која работи. Меѓутоа, при утврдувањето на придонесот на работникот треба да се поаѓа од објективизирани односи и мерила утврдени со самоуправен општ акт.

Со оглед на тоа што во конкретниот случај не се определени објективизирани основи и мерила за утврдување на стварниот придонес на секој работ-

ник, по овој основ, Судот утврди дека оспорениот член не е во согласност со начелото на заемност и солидарност утврдено со оддел II став 3 алинеја 6 од Основните начела на Уставот на СР Македонија и е во спротивност со член 42 став 1 од Законот за станбени односи.

Исто така, Судот утврди дека во член 14 алинеја 11 од оспорениот Правилник, покрај другите основи за редот на првенството при решавање на станбените потреби е предвиден и основот лицето кое конкурира за добивање на стан да е жител на град Скопје најмалку 5 години.

Согласно алинејата 9 став 3 на оддел II од Основните начела на Уставот на СР Македонија неприкосновена положба на улогата на човекот ја сочинуваат меѓу другото и еднаквоста на правата, должностите и одговорностите на луѓето, додека, пак, во алинеја 6 на став 3 дел II од Уставот на СР Македонија и во член 126 став 2 од Законот за здружен труд покрај начелото на распределба според трудот, работниците во основната организација го применуваат и начелото на солидарност првенствено со користење на средствата за заедничка потрошувачка заради учествување во задоволувањето на определени социјални и други потреби на работниците.

Во член 173 од Законот за здружен труд е предвидено дека работникот кој засновал работен однос правата, обврските и одговорностите што ги има во работниот однос ги остварува од денот кога започнал да работи.

Со оглед на тоа што со член 14 алинеја 11 од оспорениот Правилник, работникот кој нема 5 години жителство во град Скопје, е исклучен од правото да учествува во распределбата на средствата за станбена изградба Судот утврди дека оспорениот член не е во согласност со наведената уставна и законска одредба.

На основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У бр 209/84

20 декември 1984 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с р

76.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 433 од Уставот на СР Македонија и член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 28 ноември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

1 СЕ УКИНУВААТ членовите 3, 4, 5 и 13 од Правилникот за конкретна распределба на станови и станбени кредити на работниците во Работната организација „Траншпед — Македонија“ во Струмица, донесен со референдум одржан на 11 мај 1983 година.

2 Оваа Одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Работната организација „Траншпед — Македонија“ во Струмица на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3 Општинскиот општествен правобранител на самоуправањето во Струмица на Уставниот суд на Македонија му поднесе предлог со барање да ја оцени уставноста и законитоста на членовите 3, 4, 5 и 13 од Правилникот означен во точката 1 на оваа одлука. Според наводите на предлогот, означените одредби од Правилникот не се во согласност со начелото на еднаквост на работните луѓе и граѓаните утврдено во оддел II став 3 алинеја 9 од Уставот на СР Македонија и со член 42 од Законот за станбени односи („Службен весник на СРМ“ бр 36/73 и 14/75) и се во спротивност со член 173 став 3 и член 463 став 1 од Законот за здружениот труд.

4. На седницата Судот утврди дека во член 3 од оспорениот Правилник е предвидено право на учество во распределбата на станови и станбени кредити да имаат оние работници кои засновале работен однос на неопределено време во Работната организација и кои до моментот на поднесувањето на барањето за решавање на станбените потреби имаат работен стаж повеќе од 5 години во таа Организација. Понатаму, Судот утврди дека во член 4 од оспорениот Правилник е предвидено работниците кои засновале работен однос на определено време да немаат право да учествуваат во распределбата на станбените. Исто така, во член 5, пак, е предвидено во распределбата на станбените да не можат да учествуваат оние работници кои се сопственици на индивидуална станбена зграда или стан, или пак се корисници на стан во општествена сопственост без притоа, да има разработени мерила според кои би се ценеле станбените потреби и услови во кои живеат овие работници. И на крајот во член 13 од оспорениот правилник е предвидено според основот однос кон работата, работните задачи, средствата за работа и кон соработниците, работникот да може да добие 15 бода. Бодирањето го врши Извршниот одбор на основната организација на синдикатот во работната организација со тајно или јавно гласање, само со едно кратко образложение за извршеното бодирање без да има утврдени мерила за вреднувањето и според овој основ.

5. Согласно уставното начело за еднаквоста на правата, должностите и одговорностите на работните луѓе и граѓаните утврдено во оддел II став 3 алинеја 9 од Уставот на СР Македонија, член 463 став 1 од Законот за здружен труд и член 42 од Законот за станбените односи, работниците во основната организација на здружениот труд со самоуправен општ акт ги утврдуваат основите и мерилата, односно начинот, условите и редот на првенство за доделување на станови во општествена сопственост, при што не можат да се повредат уставните начела и одредби.

Со оглед на тоа што во член 3 од оспорениот Правилник е предвидено право на учество во распределбата на станбените да имаат оние работници кои засновале работен однос на неопределено време и од моментот на поднесувањето на барањето за регулирање на станбеното прашање да имаат работен стаж повеќе од 5 години во Работната организација, а во член 4, пак, од истиот Правилник се исклучени од распределбата на станови работниците што засновале работен однос на определено време, Судот утврди дека тие одредби не се во согласност со уставното начело на еднаквоста на правата и должностите на работните луѓе и граѓаните како и дека се во противност со член 173 став 3 од Законот за здружениот труд, според кои своите права, обврски и одговорности по основ на работниот однос работниците ги остваруваат од денот кога започнале да работат.

Исто така Судот утврди дека и членовите 5 и 13 од оспорениот Правилник не се во согласност со член 42 од Законот за станбени односи и се во противност со член 463 став 3 од Законот за здружен труд. Ова затоа што во член 5 не се утврдени мерила според кои би се оценувале стварните потреби за доделување станови на оние работници кои се сопственици на индивидуална станбена зграда или стан во општествена сопственост, додека во членот 13 од оспорениот правилник исто така не се утврдени објективизирани мерила според кои би се оценувал стварниот придонес во работата на работникот, бодовите не ги доделува овластен орган, а односот кон соработниците не може да биде основ за добивање бодови.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр 214/84
28 ноември 1984 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

77.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 433 од Уставот на СР Македонија и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по одржаната јавна расправа на 27 декември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 89 од Правилникот за стекнување и распоредување на доходот, чистиот доход, средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка на Основната организација на здружениот труд „Големо и увоз-извоз“ во Прилеп, во состав на Работната организација „Центропроект“ во Прилеп, донесен со референдум на 2 декември 1981 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација на здружениот труд „Големо и увоз-извоз“ во Прилеп, на начин предвиден за објавување на самоуправниот општи акти.

3. Основниот суд на здружениот труд во Битола поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одредбата означена во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот, оспорената одредба е противуставна и незаконита затоа што онеа е предвидено работниците на кои до одењето во пензија им останува најмногу пет години работен стаж, да примаат личен доход што дотогаш го примале доколку тоа е поповољно за нив, без оглед на тоа кои работи односно работни задачи обавуваат.

4. По јавната расправа Судот утврди дека според оспорениот член 89 работниците, на кои до одењето во пензија им останува најмногу уште пет години работен стаж, кои примаат личен доход што дотогаш го примале доколку е поповољно за нив, без оглед на тоа на кои работи односно работни задачи се распоредени.

5. Според член 74 од Законот за работните односи („Службен весник на СРМ“ бр. 45/77 и 3/83), работник со работен стаж над 35 години (маж), односно над 30 години (жена), кој поради намалена работна способност се распоредува на други работи односно работни задачи, врз основа на начелото на заемност и солидарност под услови определени со самоуправни општ акт, има право да учествува во распределбата на средствата за лични доходи во висина на просечната аконтација на личниот доход, што го остварувал во последните три месеци или последната година, ако за него тоа е поповољно, пред да биде распореден на други работи односно работни задачи.

Тоа значи дека намалената работна способност на овие работници е неопходен услов, кој заедно со другите услови, треба да биде исполнет тие да се здобијат со правото да учествуваат во распределбата на средствата за личните доходи во висина на просечната аконтација на личниот доход што го оствариле во последните три месеци или последната година, ако тоа за нив е поповољно, пред да бидат распоредени на други работи односно работни задачи.

Со оглед на тоа што оспорениот член 89 се применува при секое распоредување, а не само поради намалена работна способност, Судот утврди дека тој не е во согласност со член 74 од Законот за работните односи.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр 225/84
27 декември 1984 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

78.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 15 алинеја 1 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по јавната расправа, на седницата одржана на 20 декември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА Самоуправната спогодба за здружување на заедничките средства, унапредување и развивање на квалитетниот спорт во општина Струмица, склучена помеѓу организациите на здружениот труд на подрачјето на општина Струмица во 1983 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на општина Струмица“.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка, со решение У. бр. 19/84 од 26 септември 1984 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на Самоуправната спогодба означена во точката 1 на оваа одлука. Постапката е поведена затоа што оспорената самоуправни спогодба е усвоена од работничките совети на работните организации потписници на истата поради што се постави прашањето за нејзината согласност со Уставот и законот.

4. Судот на седницата и на јавната расправа утврди дека како потписници на оспорената самоуправни спогодба се појавува поголем број организации на здружениот труд од подрачјето на општина Струмица. Со потпишување на Спогодбата потписниците се согласиле да здружат заеднички средства за унапредување на квалитетниот спорт по стапка од 0,20% од остварениот чист доход за време од 1 јануари 1984 до 31 декември 1984 година тие да се уплатат во корист на Самоуправната интересна заедница за физичка култура во Струмица. Исто така, Судот утврди дека Самоуправната спогодба е усвоена од работничките совети на организациите на здружениот труд и потпишана од овластени органи на овие организации.

5. Според член 136 став 2 и 3 од Уставот на СР Македонија самоуправната спогодба во името на учесниците во спогодбата, ја склучуваат нивните овластени органи. Самоуправната спогодба што се однесува на остварување на неотуѓивите права на работниците, како што е во случајов, е прифатена во основните организации на здружениот труд односно во друга самоуправни организација или заедница ако со неа се согласи мнозинството работници, односно работни луѓе на организациите односно заедниците. Според член 463 од Законот за здружениот труд работниците, покрај другото со референдум одлучуваат и за одлуките што се донесуваат на откажување од правото на поврат на здружените средства односно надомест за стопанисување со здружените средства.

Со оглед на тоа што во конкретниот случај за оспорената спогодба не се изјасниле работниците со лично изјаснување, а се работи за нивно неотуѓиво право, Судот утврди дека таа не е во согласност со член 136 став 2, и 3 од Уставот на

СР Македонија и е во спротивност со член 463 од Законот за здружениот труд.

Врз основа изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 19/84

20 декември 1984 год.

Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Македонија,
Д-р Владимир Митков, с. р.

79.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 433 од Уставот на СР Македонија, член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 26 декември 1984 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за утврдување надоместок за давање комунални услуги што ги врши Работната организација „Охридски комуналец“ во Охрид бр. 01—4525 донесена на 30 април 1984 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на општината Охрид“.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на Одлуката означена во точката 1 на оваа одлука. Постапката беше поведена затоа што се постави прашањето за согласноста на оспорената одлука со алинеја 9 на став 3 оддел II од Основните начела и член 204 од Уставот на СР Македонија.

4. Судот на седницата утврди дека со оспорената Одлука се прави разлика во висината на надоместоките за комунални услуги што ги врши Работната организација „Охридски комуналец“ во Охрид за подигање, извезување и депонирање на ѓубре. Имено, постојаните жители за овие услуги плаќаат по 1 динар по квадратен метар додека сопствениците на станови кои не се постојани жители, а ги користат станите за време на годишните одмори и викендите, плаќаат паушално по 1.600,00 односно 1.900,00 динари.

Со оглед на тоа што со оспорената Одлука се прави разлика во висината на плаќањето за комунални услуги за одвезување на смет, помеѓу постојаните жители на Охрид и сопствениците на станови кои не се постојани жители на Охрид, а ги користат станите само за време на годишните одмори и викендите, Судот утврди дека таа не е во согласност со член 204 од Уставот на СР Македонија.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 194/84

26 декември 1984 година

Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Македонија,
Д-р Владимир Митков, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ
СООБРАЌАЈ

69.

Врз основа на член 63 став 1 точка 2 од Законот за железниците („Службен весник на СРМ“ бр. 46/78) и член 10 став 1 точка 2 од Самоуправната спогодба за здружување во Републичка самоуправни интересна заедница за железнички сообраќај, Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за железнички сообраќај, во согласност со одлуката на општинските самоуправни интересни заедници за железнички сообраќај со седиште во Скопје, Титов Велес, Штип, Гостивар, Прилеп, Битола и Куманово, на седницата одржана на 14 јануари 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ ПРИДОНЕС ОД ДОХОДОТ И ВИСИНА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ СООБРАЌАЈ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЛ ОД ТРОШОЦИТЕ НА РЕПРОДУКЦИЈАТА И ЗА НОРМАЛНИ УСЛОВИ НА СТОПАНИСУВАЊЕ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ

Член 1

Во Одлуката за воведување придонес на Републичката самоуправни интересна заедница за железнички сообраќај за финансирање на дел од трошоците на репродукцијата и за нормални услови на стопанисување во железничкиот сообраќај („Службен весник на СРМ“ бр. 43/81 38/82, 24/83 и 27/84), во членот 1 зборот „и“ пред годината „1983“ се брише и на негово место се става записка, а по годината „1983“ се додава „и 1984“

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1985 година

Бр. 85

14 јануари 1985 година

Скопје

Претседател,

Инајет Даути, с.р.

ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО И ГРАДЕЖНАТА ИНДУСТРИЈА

70.

Врз основа на член 26 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во градежништвото и градежната индустрија и член 60 од Законот за изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 15/83), Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 31 октомври 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ПРОГРАМИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПОСЕБЕН СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ДОБИВАЊЕ УВЕРЕНИЕ И ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА РАБОТИ ОД ГРАДЕЖНА СТРУКА

Член 1

Собранието на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во градежништвото и градежната индустрија ги донесе програмите за полагање на посебен стручен испит за добивање уверение и овластување за работи од градежна струка

Член 2

Составен дел на оваа одлука се и програмите за полагање на посебен стручен испит за добивање уверение и овластување за работа од градежна струка.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 12-40/3

31 октомври 1984 година

Скопје

Претседател,

Тања Асан, с.р.

71.

ПРОГРАМИ

ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПОСЕБЕН СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ДОБИВАЊЕ УВЕРЕНИЕ И ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА РАБОТИ ОД ГРАДЕЖНА СТРУКА

I. ДЕЛ ПРОВЕРКА НА СТЕКНАТОТО РАБОТНО
ИСКУСТВО

Проверката на стекнатото работно искуство на кандидатите од група А (во натамошниот текст: за проектирање, раководење со изградба и надзор на објекти) ќе се врши со преглед на избрана техничка документација изработена од кандидатот, како и документација за изведени објекти и со стручна дискусија и анализа на истите

Проверката на работното искуство на кандидатите од групата Б (во натамошниот текст: за раководење и надзор на објекти) ќе се врши со преглед на изведени објекти и документација за изведените објекти и со стручна дискусија и анализа на истите.

Изборот на проектите и објектите за стручната дискусија и анализа го врши Комисијата, а според заверениот список на изработени проекти и изведени објекти

II. ДЕЛ ПРОВЕРКА НА ПОЗНАВАЊЕТО НА
ОПШТИТЕ ПРОПИСИ

Проверката на познавањето на општите прописи кои имаат примена во градежната струка за сите видови уверенија и овластувања ќе се врши според единствена програма, која ги содржи следните поглавја:

1. Инвестиции пристап и реализацијата на инвестициони објекти, техничка документација, отстапување и изведување на работите, надзор, преглед и одобрение за употреба

2. Основни закони со примена во градежништвото: Законот за стандардизација, Законот за облигационите односи, Законот за отстапување на изградбата на странски изведувачи, Законот за експропријација, Законот за станбени односи, Законот за работни односи и заштита при работа

3. Основни принципи и технички нормативи за заштита од елементарни непогоди и во услови на војна, заштита на објекти од непогоди, заштита од пожар и експлозија, заштита на работа

4. Уставното уредување на СФРЈ, основни одредби од Законот за здружениот труд, основни на самоупраувањето, облици на здружување во системот на здружениот труд, основни функции при организирање на организациите на здружен труд, основни на доходовните односи во системот на организациите на здружен труд, нормативни регулирања на односот во системот на организациите на здружен труд

5. SI системот на мерни единици

Литература

1. Закон за изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 15/83)

2. Закон за мерните единици и мерила („Службен лист на СФРЈ“ бр. 13/76)

3. Сојузен закон за стандардизација.

4. Закон за облигационите односи.

5. Правилник за општите мерки и нормативи за заштита при работа на градежни објекти („Службен лист на СФРЈ“ бр. 27/67)

6. Закон за здружениот труд.

7. Закон за експропријација

8 Закон за станбените односи.

Наведените закони и прописи се сублимирани во следната литература.

1 Босанац М и Сихиќ В, Граѓевинска регулатива 81, Центар за информација и публицитет, Загреб,

2 Мионовски, Организација рада у социјализму, Информатор, Загреб, 1981,

3 Васиќ А Принципи и политика доходка, Радничка штампа Београд, 1976,

4 Рајс А и Ѓокиќ М, Приручник за полагање стручног испита за инженер и техничара, Научна книга, Београд, 1983

III ДЕЛ ПРОВЕРКА НА ПОЗНАВАЊЕТО НА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ

Области-специјалности

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1 Бетонски конструкции | (A1 и B1) |
| 2 Метални конструкции | (A2 и B2) |
| 3 Патишта | (A3 и B3) |
| 4 Железници | (A4 и B4) |
| 5 Хидротехнички објекти | (A5 и B5) |
| 6 Санитарна хидротехника | (A6 и B6) |
| 7 Организација | (A7) |

(Буквите во заградите на наредните страни ги означуваат видовите уверенија и овластувања за кои се однесуваат одделните поглавја од програмите)

ОБЛАСТ БЕТОНСКИ КОНСТРУКЦИИ (A1 и B1)

1 Материјали за изработка на а б конструкции, критериуми за квалитет, претходни и контролни испитувања, избор на материјалите (цемент, агрегат, бетон, челик за арматура (A1 и B1)

2 Основи за пресметување на а б конструкции според дозволените напрегања и според граничните состојби (A1)

3 Правила за армирање и конструирање на а б елементи и конструкции (A1 и B1)

4 Изведување на бетонски работи при нормални услови, услови на ниски и високи температури, проблеми и мерки при градењето на разни видови објекти (A1 и B1)

5 Проектна документација за изведување на а б конструкции, содржина на проектната документација и документација која се составува при градењето (A1 и B1)

6 Материјали за изработка на конструкции од преднапрегнат бетон, критериуми за квалитет, претходни и контролни испитувања, избор на материјалите (цемент, агрегат, бетон, смеса за инектирање, челик за преднапрегање, челик за незателната арматура (A1 и B1)

7 Основи за пресметување на конструкциите од преднапрегнат бетон, потполно и парцијално преднапрегање, загуба на преднапрегањето, доказ на сигурноста против кршење и пронаитни (A1)

8 Правила за конструирање и армирање на II Б конструкции (A1 и B1)

9 Содржина на проектната документација потребна за изведување на а б конструкции и документација која се составува при градењето (A1 и B1)

10 Претходни работи за проектирањето и градењето на а б мостови, составни делови на проектната документација, технички прием и одржување на мостовите (A1 и B1).

11 Товари при проектирањето на патните и железничките мостови, карактеристики и класификација (A1)

12 Проектирање и градење на конструкции во сеизмички подрачја, основни принципи за проектирање на асеизмички конструкции (A1)

13. Основни принципи при проектирање на заолништата (A1)

14 Мерки за противпожарна заштита на а. б конструкции (A1 и B1).

15 Геомеханички истражувања и испитувања пред проектирањето на а б конструкции (A1 и B1)

16 Класификација и идентификација на почвите, дозволена носивост (A1)

17. Плитко и длабоко фундирање на градежни-те објекти (A1 и B1)

18 Набљудување на слегањата на градежните објекти (A1 и B1)

Литература

1. Правилник за техничките нормативи за бетон и армиран бетон (БАБ 84),

2 Правилник за техничките нормативи за преднапрегнат бетон (ПБ),

3 Правилник за техничките нормативи за жито, праши и јажиња за преднапрегнати конструкции,

4 Правилник за техничките нормативи за изградба на објекти од високоградбата во сеизмички подрачја,

5 Привремени технички прописи за товари на патни мостови ПТП5,

6 Привремени технички прописи за товари на згради ПТП2,

7 Прописи за товари на железнички мостови,

8 Правилник за техничките нормативи за изградба на засолништа

9 Правилник за смеса за инектирање на кабли за преднапрегање,

10 Правилник за техничките нормативи и условите за проектирање и изведување конструкции од префабриката изработени од неармиран и армиран гасбетон и пенобетон,

11 Привремени технички прописи за дрвени конструкции ПТП8,

12 Правилник за техничките нормативи за проектирање и изведување на работите при фундирање на градежните објекти („Службен лист на СФРЈ“ бр 34/642/74)

13 Објаснување на Правилникот за техничките нормативи за проектирање и изведување на работите при фундирањето на градежни објекти „Изградба“ — 1979 година,

14 Југословенски стандарди за геомеханички испитувања („Службен лист на СФРЈ“ бр 1, 10, 50/68, 29/69 и 43/70)

ОБЛАСТ МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ (A2 и B2)

1 Материјали и дозволени напрегања (A2 и B2).

2 Изработка и контрола на заварени споји (A2 и B2)

3 Врски со висококвалитетни завртки (A2 и B2)

4 Услови и упатства за изработка и монтажа на челични конструкции (A2 и B2)

5 Антикорозивна заштита на челичните конструкции (B2)

6 Изработка на челични конструкции (B2)

7 Монтажа на челичните конструкции (A2 и B2).

8 Проектна документација за изведба на челични конструкции Содржина на проектната документација и документацијата која се составува при градењето (A2 и B2).

9 Правила за конструирање и обликување на челичните конструкции и елементите на челичните конструкции (A2).

10 Проектирање и градење на конструкции во сеизмички подрачја/ основни принципи за проектирање на асеизмички конструкции (A2)

11 Правила и услови при проектирањето и градбата на опрегнати конструкции Проблеми на спрегањето (A2)

12 Противпожарна заштита на челичните конструкции (A2 и B2)

13 Претходни работи при проектирањето и градбата на челични мостови, составни делови на проектната документација, технички прием и одржување на мостовите (A2)

14. Товари при проектирањето на патните и железничките мостови (A2)

15. Материјали за изработка на а. б. конструкции, критериуми за квалитет, претходни и контролни испитувања, избор на материјалите (цемент, агрегат, бетон, челик за арматура) (А2 и Б2).

Литература.

1. Технички прописи за носиви челични конструкции („Службен лист на СФРЈ“ бр. 41 од 14. X. 1964).
2. Технички прописи за носиви челични конструкции II („Службен лист на СФРЈ“ бр. 6 од 10. XII. 1965).
3. Општи технички прописи за изработка на предмети и конструкции со заварување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 19 од 1959).
4. Правилник за техничките мерки и услови за монтажа на челични конструкции („Службен лист на СФРЈ“ бр. 29 од 1970).
5. Правилник за техничките мерки и услови за заштита на челичните конструкции од корозија („Службен лист на СФРЈ“ бр. 32 од 1970).
6. Правилник за техничките мерки и услови за спрегнати конструкции („Службен лист на СФРЈ“ од 1970 година).
7. Технички прописи за дејство на ветерот врз носивите челични конструкции („Службен лист на СФРЈ“ од 1964 година).
8. Правилник за техничките нормативи за проектирање и изведба на работи на темелењето на градежните објекти („Службен лист на СФРЈ“ бр. 34/74).
9. Привремени технички прописи за оптоварување на згради, бр. 11730 од 12. VII. 1948.
10. Правилник за техничките нормативи за изградба на објекти од збогоградбата во сеизмички подрачја.
11. Привремени технички прописи за товари на патните мостови. ПТГБ5.
12. Правилник за техничките мерки за оптоварување на железничките мостови и пропуси. ЗЈЖ бр. 1478/77.
13. Правилник за техничките нормативи за бетон и армиран бетон (БАБ 84).

ОБЛАСТ ПАТИШТА (А3 и Б3)

1. Основни елементи и параметри за проектирање на траса и профил на пат (А3 и А4).
2. Основни експлоатациони показатели на патот (А3).
3. Елементи за ситуационо и вертикално решение на патот (А3).
4. Елементи на напречниот профил на патот (А3 и А4).
5. Трасирање и проектирање на патот (А3).
6. Основни елементи, проектни услови и класификација на градски улици (А3).
7. Технички карактеристики и конструктивни елементи на градски улици.
8. Класификација на патните јазли (А3).
9. Површински раскрсници при патишта, улици и патни јазли со различни нивоа (А3).
10. Основни елементи за проектирање на патни јазли (А3).
11. Конструктивни елементи на раскрсници и патни јазли во различни нивоа (А3).
12. Градежно обликување на патни јазли и површински раскрсници (А3 и Б3).
13. Земјен труп, проектни услови и стабилност на трупот на патот (А3 и Б3).
14. Градење на усеци и насипи во различни услови, методи и механизација (А3 и Б3).
15. Проектирање и градење на патни тунели, одводнување и вентилација (А3 и Б3).
16. Истражување и испитување на почвите (А3).
17. Класификација и идентификација на почвите (А3 и Б3).
18. Коловозни конструкции, крути и флексибилни, избор на конструкциите и димензионирање (А3).
19. Материјали за изградба на коловозни конструкции, услови и критериуми за квалитет (А3 и Б3).

20. Градење на коловозни конструкции (А3 и Б3).

21. Материјали за изработка на а. б. конструкции, критериуми за квалитет, претходни и контролни испитувања, избор на материјалите (цемент, агрегат, бетон, челик за арматура) (А3 и Б3).

22. Изведување на бетоноски работи при нормални услови, услови на ниски и високи температури, проблеми и мерки при градењето на разни видови објекти (А3 и Б3).

Литература.

1. Правилник за основните услови коишто јавните патишта надвор од населените места и нивните елементи мораат да ги исполнуваат од аспект на безбедност на сообраќајот — 1981.
2. Упатства за проектирање на градски сообраќајници — 1978.
3. Упатство за проектирање на патни јазли — 1982.
4. Југословенски стандарди за проектирање и градење на долен строј на патишта — 1976.
5. Правилник за техничките услови и нормативи за проектирање и градење на патни тунели — 1976.
6. Југословенски стандарди за материјалите и димензионирање на коловозни конструкции.
7. Правилник за техничките нормативи за бетон и армиран бетон (БАБ 84).
8. Југословенски стандарди за геомеханички испитувања („Службен лист на СФРЈ“ бр. 1, 10, 50/68, 29/69 и 43/70).

ОБЛАСТ ЖЕЛЕЗНИЦИ (А4 и Б4)

1. Економско-техничко проектирање на железнички пруги, избор на рангот, елементи на пругата во планот и профил (А4).
2. Проектни фази на железничката пруга и нивна изработка (А4).
3. Железнички возни средства, теорија и сметки на влечата, задачи на влечата и примена во проектирањето на пругите (А4).
4. Потребни и критериуми за реконструкција, електрификација на железничките линии и изработка на проекти за истите (А4).
5. Елементи на горниот строј: пресметка на истиот и конструкции за прицврстување на горниот строј (А4 и Б4).
6. Изградба и одржување на долниот строј на железничките пруги (А4 и Б4).
7. Големи поправки на оската, изградба на II колосек, електрификација на железничките пруги, изведување на работите (А4 и Б4).
8. Елементи и изградба на горниот строј (А4 и Б4).
9. Вградување и среднување на колосекот во правци и кривини во долги шински ленти (А4 и Б4).
10. Долги шински ленти, заварување, дилатациони оправи, контрола на исправноста на колосекот. Потребна механизација (Б4).
11. Проектирање на железнички тунели, методи на градење: вентилација, одводнување и изолација на тунелите (А4 и Б4).
12. Поправки, надзор и реконструкција на железничките тунели (А4 и Б4).
13. Истражувања и испитувања на почвите (А4).
14. Класификација и идентификација на почвите (А4 и Б4).
15. Материјали за изработка на а. б. конструкции, критериуми за квалитет, претходни и контролни испитувања, избор на материјалите, (цемент, агрегат, бетон, челик за арматура) (А4 и Б4).
16. Изведување на бетоноски работи при нормални услови, услови на ниски и високи температури, проблеми и мерки при градењето на разни видови објекти (А4 и Б4).

Литература.

1. Закон за железниците (гл. I, II, III, IV).
2. Основен закон за изградба на железниците (гл. I, II, V).

3. Закон за основите на безбедноста во желез. сообраќај, гл. I, L, V)

4. Правилник за проектирање на железнички пруги од нормален коелосек и помали објекти (на-црт)

5. Правилник за проектирање на железнички станици (нацрт).

6. Правилник 315 — за одржување на долниот строј

7. Правилник 314 — за одржување на горниот строј

8. Правилник 330 — за долги шински тракови.

9. Правилник 316 — за технички мерки за оп-товарување на железничките мостови и пролусти.

10. Правилник — упатство 24 и 24-а — за тех-ничките услови за изведување, технички преглед и прием на работите на главните поправки на пругите од мрежата на ЈЖ

11. Правилник — упатство 63 и 64-д за изработ-ка на техничка документација.

12. Прописи 325 — за категоризација на лини-ите

13. Правилник за техничките нормативи и ус-лови за проектирање и градење на железнички ту-нели

14. Правилник за техничките нормативи за бетон и армиран бетон (БАБ 84).

15. Југословенски стандарди за геомеханички ис-питувања („Службен лист на СФРЈ“ бр. 1, 10, 50/68, 29/69 и 43/70)

ОБЛАСТ ХИДРОТЕХНИЧКИ ОБЈЕКТИ (А5 и Б5)

1. Техничка и останата документација, како под-лога за добивање на водостопанската согласност и водостопанската дозвола, за републичките, меѓуре-публичките и меѓудржавните водотеци и на водите на крајбрежното море на Југославија (А5).

2. Заштита од штетните дејства на водите и од-брана на поплави (А5 и Б5).

3. Сливни подрачја и водостопански подрачја (А5)

4. Надзор и инспекција во водостопанството (А5 и Б5)

5. Водостопанската основа на СР Македонија, ка-ко појдовна основа за водостопанските активности во Републиката (А5)

6. Придружни чинители и општествено-економ-ски услови на режимот на водите (А5).

7. Содржината на водостопанската основа на СР Македонија, од аспект на развојните можности во водостопанството и оптимално користење на водните ресурси (А5)

8. Водостопански системи, објекти и постројки (А5 и Б5)

9. Составни елементи на планот за заштита и од-брана од поплави (А5 и Б5)

10. Височината на бранот и големината на аку-мулациониот простор како појдовни параметри за техничко набљудување на браните (А5 и Б5)

11. Материјали за изработка на а б конструк-ции, критериуми за квалитет, претходни и контролни испитувања, избор на материјалите (цемент, агрегат, бетон, челик за армирање) (А5 и Б5)

12. Изведување на бетонски работи при нормал-ни услови на ниски и високи температури проблеми и мерки при градењето на разни видови објекти (А5 и Б5)

13. Истражувања и испитувања на почвите (А5 и Б5)

14. Набљудување на слегањата на градежните об-јекти (А5)

15. Плитко и длабоко фундаирање (А5)

Литература

1. Закон за основите на режимот на водите од интерес за две или повеќе републики, односно авто-номни покраини и за меѓудржавните води („Служ-бен лист на СФРЈ“ бр. 2/74 и 24/76)

2. Закон за водите („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81).

3. Водостопанска основа на СР Македонија.

4. Уредба на основните елементи на планот за заштита и одбрана од поплави („Службен весник на СРМ“ бр. 15/84).

5. Правилник за техничко набљудување на видо-вите брани („Службен лист на СФРЈ“ бр. 7/66).

6. Правилник за техничките нормативи за бетон и армиран бетон (БАБ 84).

7. Правилник за техничките нормативи за про-ектирање и изведување на работите при фундаирање на градежните објекти („Службен лист на СФРЈ“ бр. 34-642/74).

8. Објаснување на Правилникот за техничките нормативи за проектирање и изведување на работите при фундаирање на градежните објекти „Изградба“, 1979

9. Југословенски стандарди за геомеханички ис-питувања („Службен лист на СФРЈ“ бр. 1, 10, 50/68, 29/69 и 43/70)

ОБЛАСТ САНИТАРНА ХИДРОТЕХНИКА (А6 и Б6)

1. Техничка и останата документација, како под-лога за добивање на водостопанска согласност и во-достопанска дозвола за републичките, меѓурепублич-ките и меѓудржавните водотеци и на водите на крај-брежното море на Југославија (А6)

2. Мерки за заштита на републичките, меѓуре-публичките и меѓудржавните водотеци и на водите на крајбрежното море на Југославија (А6).

3. Заштита од штетните дејства на водите и од-брана од поплави (А6 и Б6).

4. Заштита на водите од загадување (А6)

5. Надзор и инспекција во водостопанството (А6 и Б6)

6. Водостопанската основа на СР Македонија, ка-ко појдовна основа за водостопанските активности во Републиката (А6)

7. Содржината на водостопанската основа на СР Македонија од аспект на развојните можности во водостопанството и оптимално користење на води-те (А6)

8. Класификација на водите (А6)

9. Категоризација на водотеците и езерата (А6).

10. Дозволени праници и концентрација на ра-дионуклиди и опасни материји во водите (А6).

11. Граници над кои водата за пиење не смее да содржи материји кои се штетни за здравјето на лу-ѓето (А6)

12. Методологија за испитување на водите за пиење (А6 и Б6)

13. Дезинфекција на водата за пиење и на об-јектите (А6 и Б6)

14. Нормативи во водоснабдувањето за против-пожарна заштита на објектите (А6 и Б6)

15. Хидраулична инфраструктура кај засолниш-тата (А6 и Б6).

16. Материјали за изработка на а. б. конст-рукции, критериуми за квалитет, претходни и контрол-ни испитувања, избор на материјалите (цемент, агрегат, бетон, челик за армирање) (А6 и Б6)

17. Изведување на бетонски работи при нормал-ни услови на ниски и високи температури, проблеми и мерки при градењето на разни видови објекти (А6 и Б6).

18. Истражувања и испитувања на почвите (А6 и Б6).

Литература

1. Закон за основите на режимот на водите од интерес за две или повеќе републики односно ав-тономни покраини и за меѓудржавните води („Служ-бен лист на СФРЈ“ бр. 2/74 и 24/76)

2. Закон за водите („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81).

3. Водостопанска основа на СР Македонија.

4. Уредба за класификација на водите („Службен весник на СРМ“ бр. 9/84).

5. Уредба за категоризација на водотеците и езерата („Службен весник на СРМ“ бр. 9/84).

6. Уредби за класификација на водите од меѓу-републичките водотеци, меѓудржавните води и во-

дите на крајбрежното море на Југославија („Службен лист на СФРЈ“ бр 6/78)

7 Одлука за максимално допуштените концентрации на радионуклиди и опасни материји во меѓурејубличките водотеци, меѓурејубличките води и водите на крајбрежното море на Југославија („Службен лист на СФРЈ“ бр 8/78)

8 Правилник за хигиенската исправност на водата што служи за јавно снабдување на населението како вода за пиење или за производство на животински намирници за продажба („Службен лист на СФРЈ“ бр 9/80)

9 Правилник за квалитетот и здравствената исправност на водата за пиење („Службен весник на СРМ“ бр 5/84)

10 Југословенски стандарди за геомеханички испитувања („Службен лист на СФРЈ“ бр 1, 10, 50/68 и 29/69 и 43/70)

11 Правилник за техничките нормативи за бетон и армиран бетон (БАБ 84)

ОБЛАСТ ОРГАНИЗАЦИЈА А7

1 Познавање на прописите, запознавање на концепциите и материјалите за објекти од областа посочени од кандидатот

2 Познавање на прописите за заштита на работните места за објекти посочени од кандидатот

3 Познавање на прописите за заштита на работниците вклучени во производните процеси за објекти посочени од кандидатот

4 Познавање на прописите за работа во зимски услови за објекти од областа посочени од кандидатот

5 Познавање на прописи за заштита на објекти од елементарни непогоди

6 Познавање на прописите за транспортирање на механизација и нејзиното користење во посебни услови

7 Познавање на прописите за работа во странство

8 Познавање на прописите за стопанско раководење со организациите на здружен труд

9 Познавање на прописите за стопанска планирање во работните организации

Литература

„Службен лист на СФРЈ“

„Службен весник на СРМ“

ВИДОВИ УВЕРЕНИЈА ЗА ПОЛОЖЕН ПОСЕБЕН СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ДОБИВАЊЕ ОВЛАСТУВАЊА ЗА РАБОТИ ОД ГРАДЕЖНА СТРУКА

ГРУПА А Уверенија за положен посебен стручен испит за добивање овластување за изработка на инвестиционо-техничка документација — проектирање, раководење со изградба и надзор на објекти

A1 Уверение за положен посебен стручен испит за добивање овластување за проектирање, раководење со изградба и надзор на метални конструкции

A2 Уверение за положен посебен стручен испит за добивање овластување за проектирање, раководење со изградба и надзор на метални конструкции

A3 Уверение за положен стручен испит за добивање овластување за проектирање, раководење со изградба и надзор на патишта

A4 Уверение за положен стручен испит за добивање овластување за проектирање, раководење со изградба и надзор на железници

A5 Уверение за положен стручен испит за добивање овластување за проектирање, раководење со изградба и надзор на хидротехнички објекти

A6 Уверение за положен посебен стручен испит за добивање овластување за проектирање, раководење со изградба и надзор на објекти од санитарна хидротехника

A7 Уверение за положен стручен испит за добивање овластување за проектирање на организацијата за градење на градежни објекти

ГРУПА Б Уверенија за положен посебен стручен испит за добивање овластување за раководење и надзор на објекти

B1 Уверенија за положен посебен стручен испит за добивање овластување за раководење со изградба и надзор на бетонски конструкции

B2 Уверение за положен посебен стручен испит за добивање овластување за раководење со изградба и надзор на метални конструкции

B3 Уверение за положен посебен стручен испит за добивање овластување за раководење со изградба и надзор на патишта

B4 Уверение за положен посебен стручен испит за добивање овластување за раководење со изградба и надзор на железници

B5 Уверение за положен стручен испит за добивање овластување за раководење со изградба и надзор на хидротехнички објекти

B6 Уверение за положен посебен стручен испит за добивање овластување за раководење со изградба и надзор на објекти од санитарна хидротехника

ПОЛАГАЊЕ НА ПОСЕБНИОТ СТРУЧЕН ИСПИТ

Полагањето на посебниот стручен испит за добивање на наведените уверенија и овластувања ќе се врши во согласност со член 58 и 77 од Законот, а врз основа на оформена документација која треба да ги содржи следните прилози

1 предлог од организацијата во која кандидатот е вработен

2 копии од дипломата за завршен градежен факултет

3 заверен прилог со податоци за кандидатот и движењето во службата

4 заверен список на изработени проекти и објекти

5 објавени стручни и научни трудови

Посебниот стручен испит ќе се состои од три дела

I дел Проверка на стекнатото работно искуство,

II дел Проверка на познавањето на општите прописи,

III дел Проверка на познавањето на техничките прописи

Претходно стекнатото работно искуство на секој кандидат го условува видот на уверението и овластувањето кое ќе може да го добие

Првиот дел од испитот е сврзан со индивидуалното работно искуство и претходната дејност на секој кандидат

Вториот дел од испитот ќе се спроведува по единствена програма за сите видови уверенија и овластувања за работи од градежната струка

Третиот дел од испитот за одделните видови уверенија и овластувања A1 до A7 и B1 до B6 ќе се врши според посебни програми

Врз основа на покажаните резултати од испитот, Комисијата секој кандидат го оценува со „положил“ или „не положил“

Спроведувањето на испитот го координира и организира претседателот на Комисијата

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Согласно со Законот за изградба на инвестициони објекти, проектирањето, изведувањето и надзорот на особено сложени и специфични инвестициони објекти, дефинирани во чл 38, можат да ги водат — раководат овластени лица Овластувањата ќе ги издава Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и градежништво врз основа на предлог од организацијата на здружен труд во која лицата се вработени, како и врз основа на уверение за положен посебен стручен испит.

Посебните стручни испити за дипломираните инженери од градежната струка ќе се одржуваат на Градежниот факултет во Скопје, пред комисија од 5 члена составена од научни и стручни работници, а според програмите што ќе ги усвои Собранието на СИЗ за насочено образование.

Со посебниот стручен испит се проверува стекнато работно искуство и познавањето на општите и техничките прописи за проектирање и изградба на инвестиционите објекти и делови на тие објекти.

На кандидатите кои ќе го положат посебниот стручен испит Градежниот факултет ќе им издаде уверение за положен посебен стручен испит за добивање одговорно овластување.

Согледувајќи ги потребите и состојбите во градежната струка, по обемните анализи и дискусии, Наставно-научниот совет на Градежниот факултет, на својата седница, одржана на 27. IX 1984 година, ги усвои напред изнесените програми за полагање на посебните стручни испити за добивање уверенија и овластувања за работи од градежна струка.

УНИВЕРЗИТЕТ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ООЗТ ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ

Комисија за полагање стручни испити

Врз основа на член 59 и 78 од Законот за изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр 15/83), Градежниот факултет во Скопје издава

У В Е Р Е Н И Е

ЗА ПОЛОЖЕН ПОСЕБЕН СТРУЧЕН ИСПИТ

_____, роден-а _____ година,
(име и презиме)
во _____, СР _____, полагал-а
стручен испит од струка _____ област —
наоока _____, по Програмата усвоена од Собранието на СИЗ за насочено образование, на ден _____ 19_____ год. пред Комисијата за полагање на стручни испити според оценката на Комисијата.

Испитот го положил-а

Уверението се издава со наплата на такса (член _____ од Законот за административните такси — „Службен весник на СРМ“ бр _____).
Број _____
Скопје _____ 19_____ година
Декан на Градежниот факултет,

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНАТА ГАЗИ БАБА

72.

Врз основа на член 14 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), член 132 од Статутот на СИЗ на културата на општината Гази Баба, член 3 од Самоуправната спогодба за утврдување висината на средствата за финансирање на заедничките потреби преку самоуправните интересни заедници во град Скопје во 1985 година и согласно Програмата за остварување и развој на културните дејности на подрачјето на општината Гази Баба, Собранието на Самоуправната интересна заедница на културата на општината Гази Баба, на XVI-та седница одржана на 28 јануари 1985 година, на предлог на Извршниот одбор, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ГАЗИ БАБА И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ВО ЗСИЗ НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 1985 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на средствата од доходот и од личните доходи од работен однос заради обезбедување приходи на Самоуправната интересна заедница на културата на општината Гази Баба и за здружување на средства во Здружената СИЗ на културата на град Скопје за 1985 година.

Член 2

Приходите на СИЗ на културата на општината Гази Баба ќе се остваруваат од следните извори

- од доходот на ОЗТ 0,80%,
- од личен доход од работен однос 1,05%,
- од личен доход од земјоделска дејност 0,35%,
- од личен доход од самостојно вршење стопанска и нестопанска дејност 2,50%.

Вкупниот износ на средствата што СИЗ на културата на општината Гази Баба ќе ги оствари со применување на придонесите од претходниот став ќе изнесува 244.800 000 динари

Член 3

Од остварените приходи по извори утврдени во член 2 од оваа одлука, СИЗ на културата на општината Гази Баба во Здружената СИЗ на културата на град Скопје ќе здружи

— 86,74% од остварените приходи од доходот на ОЗТ или 194.979 000 динари, и

— 86,41% од остварените приходи од личен доход од работен однос или 15 900 000 динари

Вкупниот износ на средствата што ќе се здружат во Здружената СИЗ на културата на град Скопје со применувањето на процентите и износите од претходниот став на овој член не може да изнесува повеќе од 210.879.000 динари.

Здружувањето на средствата ќе се врши на начин и според обрасците утврдени со Упатството за начинот на пресметување и плаќање на данокот на доход на ОЗТ.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, односно „Службен гласник на град Скопје“, а ќе се применува од 1 јануари 1985 година.

Бр. 03-8/1

30 јануари 1985 година

Скопје

Претседател,

Бранко Цветков, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНАТА КАРПОШ

73.

Врз основа на член 14 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), член 132 од Статутот на СИЗ на културата на општината Карпош, член 3 од Самоуправната спогодба за утврдување висината на средствата за финансирање на заедничките потреби преку самоуправните интересни заедници во град Скопје во 1985 година и согласно Програмата за остварување и развој на културните дејности на подрачјето на општината Карпош, Собранието на Самоуправната интересна заедница на културата на општината Карпош, на својата XVI-та седница одржана на 28 јануари 1985 година, на предлог на Извршниот одбор, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА КАРПОШ И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ВО ЗСИЗ НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 1985 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на средствата од доходот и од личните доходи од работен однос заради обезбедување приходи на Самоуправната интересна заедница на културата на општината Карпош и за здружување на средства во Здружената СИЗ на културата на град Скопје за 1985 година

Член 2

Приходите на СИЗ на културата на општината Карпош ќе се остваруваат од следните извори:

- од доходот на ОЗТ 0,80%,
- од личен доход од работен однос 1,05%,
- од личен доход од земјоделска дејност 0,35%,
- од личен доход од самостојно вршење стопанска и нестопанска дејност 2,50%.

Вкупниот износ на средствата што СИЗ на културата на општината Карпош ќе ги оствари со применување на придонесите од претходниот став ќе изнесува 159.350.000 динари.

Член 3

Од остварените приходи по извори утврдени во член 2 од оваа одлука, СИЗ на културата на општината Карпош во Здружената СИЗ на културата на град Скопје ќе здружи:

— 76,95% од остварените приходи од доходот на ОЗТ или 89.566.000 динари, и

— 76,96% од остварените приходи од личен доход од работен однос или 31.400.000 динари.

Вкупниот износ на средствата што ќе се здружат во Здружената СИЗ на културата на град Скопје со применувањето на процентите и износите од претходниот став на овој член не може да изнесува повеќе од 120.966.000 динари.

Здружувањето на средствата ќе се врши на начин и според обрасците утврдени со Упатството за начинот на пресметување и плаќање на данокот на доход на ОЗТ

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, односно „Службен гласник на град Скопје“, а ќе се применува од 1. I. 1985 година.

Бр. 03-2/4

2 февруари 1985 година

Скопје

Претседател,

Вера Атанасовска, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНАТА КИСЕЛА ВОДА

74.

Врз основа на член 14 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), член 132 од Статутот на СИЗ на културата на општината Кисела Вода, член 3 од Самоуправната спогодба за утврдување висината на средствата за финансирање на заедничките потреби преку самоуправните интересни заедници во град Скопје во 1985 година и согласно Програмата за остварување и развој на културните дејности на подрачјето на општината Кисела Вода, Собранието на Самоуправната интересна заедница на културата на општината Кисела Вода, на XVI-та седница одржана на 29 јануари 1985 година, на предлог на Извршниот одбор, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА КИСЕЛА ВОДА И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ВО ЗСИЗ НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 1985 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на средствата од доходот и од личните доходи од работен однос заради обезбедување приходи на Самоуправната интересна заедница на културата на општината Кисела Вода и за здружување на средства во Здружената СИЗ на културата на град Скопје за 1985 година.

Член 2

Приходите на СИЗ на културата на општината Кисела Вода ќе се остваруваат од следните извори:

- од доходот на ОЗТ 0,80%,
- од личен доход од работен однос 1,05%,
- од личен доход од земјоделска дејност 0,35%,
- од личен доход од самостојно вршење стопанска и нестопанска дејност 2,50%.

Вкупниот износ на средствата што СИЗ на културата на општината Кисела Вода ќе ги оствари со применување на придонесите од претходниот став ќе изнесува 194.270.000 динари.

Член 3

Од остварените приходи по извори утврдени во член 2 од оваа одлука, СИЗ на културата на општината Кисела Вода во Здружената СИЗ на културата на град Скопје ќе здружи:

— 85,23% од остварените приходи од доходот на ОЗТ, или 154.700.000 динари, и

— 84,89% од остварените приходи од личен доход од работен однос или 9.253.000 динари.

Вкупниот износ на средствата што ќе се здружат во Здружената СИЗ на културата на град Скопје со применувањето на процентите и износите од претходниот став на овој член не може да изнесува повеќе од 163.953.000 динари.

Здружувањето на средствата ќе се врши на начин и според обрасците утврдени со Упатството за начинот на пресметување и плаќање на данокот на доход на ОЗТ.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, односно „Службен гласник на град Скопје“, а ќе се применува од 1. I. 1985 година.

Бр. 03-4/2

29 јануари 1985 година

Скопје

Претседател,

Кирил Тодевски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНАТА ЦЕНТАР

75.

Врз основа на член 14 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), член 132 од Статутот на СИЗ на културата на општината Центар, член 3 од Самоуправната спогодба за утврдување висината на средствата за финансирање на заедничките потреби преку самоуправните интересни заедници во град Скопје во 1985 година и согласно Програмата за остварување и развој на културните дејности на подрачјето на општината Центар, Собранието на Самоуправната интересна заедница на културата на општината Центар на својата XVI-та седница одржана на 28. I. 1985 година, на предлог на Извршниот одбор, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ЦЕНТАР И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ВО ЗСИЗ НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 1985 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на средствата од доходот и од личните доходи од работен однос заради обезбедување приходи на Самоуправната интересна заедница на културата на општината Центар и за здружување на средства во Здружената СИЗ на културата на град Скопје за 1985 година.

Член 2

Приходите на СИЗ на културата на општината Центар ќе се остваруваат од следните извори:

- од доходот на ОЗТ 0,80%,
- од личен доход од работен однос 1,05%,
- од личен доход од земјоделска дејност 0,35%,
- од личен доход од самостојно вршење стопанска и нестопанска дејност 2,50%.

Вкупниот износ на средствата што СИЗ на културата на општината Центар ќе ги оствари со применување на придонесите од претходниот став ќе изнесува 498.940.000 динари.

Член 3

Од остварените приходи по извори утврдени во член 2 од оваа одлука, СИЗ на културата на општината Центар во Здружената СИЗ на културата на град Скопје ќе здружи:

89,85% од остварените приходи од доходот на ОЗТ, или 333.350.000 динари, и

— 89,82% од остварените приходи од личен доход од работен однос или 109.047.000.

Вкупниот износ на средствата што ќе се здружат во Здружената СИЗ на културата на град Скопје со применувањето на процентите и износите од претходниот став на овој член не може да изнесува повеќе од 442.397.000 динари.

Здружувањето на средствата ќе се врши на начин и според обрасците утврдени со Упатството за начинот на пресметување и плаќање на данокот на доход на ОЗТ.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“ односно „Службен гласник на град Скопје“, а ќе се применува од 1. I. 1985 година.

Бр. 05-9/1

2 февруари 1985 година

Скопје

Претседател,

Милица Стошиќ, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ОПШТИНАТА ЧАИР

76.

Врз основа на член 14 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), член 132 од Статутот на СИЗ на културата на општината Чаир, член 3 од Самоуправната спогодба за утврдување висината на средствата за финансирање на заедничките потреби преку самоуправните интересни заедници во град Скопје во 1985 година и согласно Програмата за остварување и развој на културните дејности на подрачјето на општината Чаир, Собранието на Самоуправната интересна заедница на културата на општината Чаир, на својата XVI-та седница одржана на 29. I. 1985 година, на предлог на Извршниот одбор, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ДОХОДОТ И ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ЧАИР И ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ВО ЗСИЗ НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 1985 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на средствата од доходот и од личните доходи од работен однос заради обезбедување приходи на Самоуправ-

ната интересна заедница на културата на општината Чаир и за здружување на средства во Здружената СИЗ на културата на град Скопје за 1985 година.

Член 2

Приходите на СИЗ на културата на општината Чаир ќе се остваруваат од следните извори:

- од доходот на ОЗТ 0,80%,
- од личен доход од работен однос 1,05%,
- од личен доход од земјоделска дејност 0,35%,
- од личен доход од самостојно вршење стопанска и нестопанска дејност 2,50%.

Вкупниот износ на средствата што СИЗ на културата на општината Чаир ќе ги оствари со применување на придонесите од претходниот став ќе изнесува 47.528.000 динари.

Член 3

Од остварените приходи по извори утврдени во член 2 од оваа одлука, СИЗ на културата на општината Чаир во Здружената СИЗ на културата на град Скопје ќе здружи:

— 52,91% од остварените приходи од доходот на ОЗТ или 20.153.000 динари, и

— 52,94% од остварените приходи од личен доход од работен однос или 4.500.000 динари.

Вкупниот износ на средствата што ќе се здружат во Здружената СИЗ на културата на град Скопје со применувањето на процентите и износите од претходниот став на овој член не може да изнесува повеќе од 24.653.000 динари.

Здружувањето на средствата ќе се врши на начин и според обрасците утврдени со Упатството за начинот на пресметување и плаќање на данокот на доход на ОЗТ.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“ односно „Службен гласник на град Скопје“, а ќе се применува од 1. I. 1985 година.

Бр. 05-8/1

2 февруари 1985 година

Скопје

Претседател

Миле Геговски, с. р.

ИСПРАВКА

Во текстот на Одлуката за утврдување висината на стапките на придонесите на ОСИЗ за социјална заштита — Крива Паланка, објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 1/85, се вршат следните измени:

Во став 2 се додаваат алинеите:

„— 0,38% од доходот на основните организации на здружен труд и другите корисници на општествени средства распоредени со Одлуката за утврдување на стопанските и нестопанските дејности („Службен лист на СФРЈ“ бр. 14/77) во областа на дејностите од 01 до 11 и

— 0,30% од личниот доход од работен однос на работниците што остваруваат личен доход од работен однос“

Алинеите 3,4 и 5 од тековната одлука остануваат исти.

Бр. 01—26

12 февруари 1985 година

Крива Паланка

Од Собранието на ОСИЗ
за социјална заштита

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — РАДОВИШ

77.

Врз основа на член 13 од Статутот на ОСИЗ за физичка култура — Радовиш, Собранието на заедницата донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКОВНА СТАПКА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ВО ОСИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — РАДОВИШ ЗА 1985 ГОДИНА

Член 1

Висината на пресметковната стапка изнесува:
— од доходот на ОЗТ — 0,17%,
— од бруто личен доход во нестопанството — 0,17%.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. I. 1985 година.

Член 3

Со донесувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 02—07 од 23. I. 1984 година.

Бр. 02—18
23 јануари 1985 година
Радовиш

Претседател,
Јоцо Видов, с.р.

СОДРЖИНА

69. Одлука за помилување на осудени лица — 97
70. Одлука за измена на Одлуката за ооставот и именување на претседател и членови на Комисијата за одликувања на Претседателството на СРМ — 97
71. Одлука за изменување на Одлуката за наоочување на средствата на позитивните разлики што настануваат при промената на цените и при увозот на основните прехранбени производи и преработките од тутун — 97
72. Одлука за начинот на користење на средствата за поттикнување на развојот на земјоделското производство и за компензација на цената на некои прехранбени производи во 1985 година — 98
73. Упатство за потребната документација за остварување на правото за користење на средствата за поттикнување на развојот на земјоделското производство и за компензација на цената на некои прехранбени производи во 1985 година — 99
74. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 208/84 од 20 декември 1984 година — 100
75. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 209/84 од 20 декември 1984 година — 101
76. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 214/84 од 28 ноември 1984 година — 101
77. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 225/84 од 27 декември 1984 година — 102

78. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 19/84 од 20 декември 1984 година — 103
79. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 194/84 од 26 декември 1984 година — 103
- Општи акти на самоуправните интересни заедници
- СКОПЈЕ
69. Одлука за изменување на Одлуката за воведување придонес од доходот и висина на стапката на придонесот на Републичката самоуправна интересна заедница за железнички сообраќај за финансирање на дел од трошоците на репродукцијата и за нормални услови на стопанисување во железничкиот сообраќај — 104
70. Одлука за донесување програми за полагање на посебен стручен испит за добивање уверение и овластување за работи од градежна струка — 104
71. Програма за полагање на посебен стручен испит за добивање уверение и овластување за работи од градежна струка — 104
72. Одлука за здружување на средства од доходот и од личните доходи на работниците за остварување и развој на културата и уметноста на подрачјето на општината Гази Баба и за здружување на средства во ЗСИЗ на културата на град Скопје за 1985 година — 109
73. Одлука за здружување на средства од доходот и од личните доходи на работниците за остварување и развој на културата и уметноста на подрачјето на општината Карпош и за здружување на средства во ЗСИЗ на културата на град Скопје за 1985 година — 109
74. Одлука за здружување на средства од доходот и од личните доходи на работниците за остварување и развој на културата и уметноста на подрачјето на општината Кисела Вода и за здружување на средства во ЗСИЗ на културата на град Скопје за 1985 година — 110
75. Одлука за здружување на средства од доходот и од личните доходи на работниците за остварување и развој на културата и уметноста на подрачјето на општината Центар и за здружување на средства во ЗСИЗ на културата на град Скопје за 1985 година — 110
76. Одлука за здружување на средства од доходот и од личните доходи на работниците за остварување и развој на културата и уметноста на подрачјето на општината Чаир и за здружување на средства во ЗСИЗ на културата на град Скопје за 1985 година — 111
- Исправка на Одлуката за утврдување висината на стапките на придонесите на ОСИЗ за социјална заштита — Крива Паланка — 111
- РАДОВИШ
77. Одлука за утврдување на пресметковна стапка за здружување на средства во ОСИЗ на физичката култура — Радовиш за 1985 година — 112